

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 6 год. XLII
Вторник, 10.05.2011
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК **за објавување Декларација за одржување** **на чесни, слободни и демократски** **парламентарни избори во Република** **Македонија**

1. Ја објавувам Декларација за одржување на чесни, слободни и демократски парламентарни избори во Република Македонија., донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 09.05.2011 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1026/1
10.05.2011 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Владимир Талески

Врз основа на член 62 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на Р.Македонија“ 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 09.05.2011 година ја донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА **за одржување на чесни, слободни и** **демократски парламентарни избори во** **Република Македонија**

Член 1

Советот на Општината Битола ги поздравува и поттикнува напорите на домашните и меѓународните институции како и политичките партии во Република Македонија, односно претставниците на Европската унија, НАТО и САД, за одржување на чесни, слободни и демократски парламентарни избори во Република Македонија.

Член 2

Претставниците на Единицата на локалната самоуправа Општина Битола, односно Градоначалникот, членовите на Советот, општинската администрација и локалните јавни претпријатија, ќе креираат позитивен амбиент во пресрет на парламентарните избори и нема да ги злоупотребуваат моќта, средствата и имотот на Општина Битола за сметка на партиски активности и цели.

Носителите на функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија ќе создаваат позитивен амбиент во пресрет на парламентарните избори и нема да ги злоупотребуваат моќта, средствата и имотот на Република Македонија за сметка на партиските активности и цели на подрачјето на Општината Битола.

Во периодот од денот на донесувањето на оваа декларација до формирањето на новата Влада на Република Македонија, да

се стопираат сите активности за нови, непродуктивни (партиски) вработувања во сите јавни установи и служби на подрачјето на Општината Битола, освен за оние работни места каде што може да се наруши процесот за нормално функционирање на истите.

Член 3

Градоначалникот, членовите на Советот, претставници на општинската администрација и раководителите на локалните јавни претпријатија да не ги злоупотребуваат постојните функции во тековната кампања доколку, по објавувањето на конечните листи бидат кандидирани за пратеници во Собранието на Република Македонија.

Член 4

Советот на Општина Битола ќе ги поттикне ангажманите на здруженијата на граѓани и поединци, со својот авторитет да влијаат врз амбиентот за спроведување избори според меѓународно пропишани стандарди.

Член 5

Оваа Декларација да се достави до сите Градоначалници и Совети на Општините од изборната единица бр.5, ЗЕЛС, до Владата на Република Македонија и до Претседателот на Република Македонија.

Член 6

Декларацијата влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-972/3
09.05.2011 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Лилјана Кузмановска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

1. Ја објавувам Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 09.05.2011 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-1026/2
10.05.2011 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Владимир Талески

Врз основа на член 78 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.40/06 и 44/2011), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 09.05.2011 година, донесе

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

Член 1

Во Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/06), во членот 2 став 1 зборот „и десно“ се брише.

– Во истиот член и став, точката 8 се брише.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Истакнувањето на изборните плакати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија започнува од 15.05.2011 година“.

Член 3

Во членот 6 точката од реченицата станува запирка и се додаваат зборовите: како и на столбови од светлосната сигнализација – семафори“.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-972/4
09.05.2011 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Лилјана Кузмановска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за измена и дополнување на Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на месните заедници за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола.

1. Ја објавувам Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на месните заедници за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 09.05.2011 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-1026/3
10.05.2011 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Владимир Талески

Врз основа на член 82 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06 и 44/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 09.05.2011 година, донесе

ОДЛУКА

за измена и дополнување на Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола

Член 1

Во Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/06), членот 6 се менува и гласи:

„Користењето на просториите во месните заедници за одржување на предизборните собири започнува од 15.05.2011 година“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-972/5
09.05.2011 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Лилјана Кузмановска

Врз основа на член 50 став 1 точка 12 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија”, бр. 5/02), член 54 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на Општината Битола”, бр. 10/05) Градоначалникот на Општината Битола, донесе

П Р А В И Л Н И К
за изменување и дополнувања на Правилникот за систематизација на
работните места на Општинската администрација
во Општината Битола

Член 1

Се врши изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Општинската администрација во Општината Битола бр. 08-1001/1 од 17.05.2010 г. и бр. 08-636/1 од 15.03.2011 г (“Службен гласник на Општината Битола” бр.7/10 и бр. 5/11) и тоа:

Во називот на работното место под број 88 по зборовите „Раководител на сектор-општински инспекторат”, се додават зборовите „- Главен инспектор,,

Во називот на работното место под број 89 по зборовите „Раководител на одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина”, се додаваат зборовите „-виш инспектор,,

Во посебните услови за работното место под број 92 Овластен инспектор за животна средина зборовите „најмалку 1 години во структурата,, се заменуваат со зборовите „најмалку 3 години во структурата,,

Во називот на работното место под број 95 по зборовите „Раководител на одделение за градежна-урбанистичка инспекција, патен сообраќај и патишта,, се додаваат зборовите „-виш инспектор,,

Во посебните услови за работното место под број 99 Овластен инспектор за патишта зборовите „најмалку 2 години во структурата,, се заменуваат со зборовите „најмалку 3 години во структурата,,

Во називот на работното место под број 101 по зборовите „Раководител на одделение – Инспекција за приходи, туризам, угостителство, образование и спорт,, се додаваат зборовите „-виш инспектор,,

Член 2

Во табеларниот преглед:

Во називот на работното место под број 88 по зборовите „Раководител на сектор-општински инспекторат”, се додават зборовите „- Главен инспектор,,

Во називот на работното место под број 89 по зборовите „Раководител на одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина „ се додаваат зборовите „-виш инспектор,,.

Во посебните услови за работното место под број 92 Овластен инспектор за животна средина зборовите „најмалку 1 години во структурата,, се заменуваат со зборовите „најмалку 3 години во структурата,,.

Во називот на работното место под број 95 по зборовите „Раководител на одделение за градежна-урбанистичка инспекција, патен сообраќај и патишта,, се додаваат зборовите „-виш инспектор,,.

Во посебните услови за работното место под број 99 Овластен инспектор за патишта зборовите „најмалку 2 години во структурата,, се заменуваат со зборовите „најмалку 3 години во структурата,,.

Во називот на работното место под број 101 по зборовите „Раководител на одделение – Инспекција за приходи, туризам, угостителство, образование и спорт,, се додаваат зборовите „-виш инспектор,,.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Битола”, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Агенцијата за администрација.

Бр.08-893/1
01.04.2011.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола
Владимир Талески



СОДРЖИНА

ДЕКЛАРАЦИЈА за одржување на чесни, слободни и демократски парламентарни избори во Република Македонија.....	121	просториите во домовите на месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола	123
ОДЛУКА за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија	122	ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Општинската администрација во Општината Битола.....	124
ОДЛУКА за измена и дополнување на Одлуката за начинот на користење на			

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211